

ИЗБОР НА ДОМАЌИНСКО ИМОТНО ОСИГУРУВАЊЕ

КРЕДИТ БРОЈ _____

Објектот кој што е предмет на хипотека (залог) за обезбедување на побарувањата на Стопанска Банка АД - Скопје ќе биде осигуран со полиса за Домаќинско осигурување преку Кроација Осигурување/неживот, со подолу заокружениот пакет на осигурително покритие.

Да се заокружи избраниот пакет:

- 1а) СТАНДАРДЕН ПАКЕТ
- 1б) СТАНДАРДЕН ПАКЕТ СО МИКРО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС

СТАНДАРДЕН ПАКЕТ			
ПОКРИЕНИ РИЗИЦИ			
Пожар, удар на гром, експлозија, луѓа, град, паѓање на воздушни летала, манифестација и демонстрација, излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации и од уреди и цевки од топловодни инсталации, удар на сопствено моторно возило, провална кражба и разбојништво, трошоци за нужно сместување и одговорност кон трети лица, поплава, порој и високи води, снежна лавина, лизгање и одронување на земјата, кршење на стакло на врати и прозорци на станбениот објект.			
Ниво на покритие – суми на осигурување			
Сума на осигурување на градежен дел за домување			500 еур/м2
Сума на осигурување на градежен дел – помошни простории			250 еур/м2
Суми на осигурување - Стандарден пакет			
Сума на осигурување на предмети во домаќинство			во долната табела
Трошоци за нужно сместување на износ до			92,250 ден
Одговорност кон и од трети лица предизвикани од излевање на вода од водоводни и канализациони цевки како и уреди за греење на простории со топла вода и пареа до лимит на покритие по штетен настан и годишен агрегат			307,500 ден
Поплава, порој и високи води по штетен настан и во годишен агрегат			307,500 ден
Лимит на покритие во ризик провална кражба и разбојништво по настан и агрегат			61,500 ден
Подлимит за провална кражба за уметнички предмети			30,750 ден
Стан/куќа/деловен објект со површина	Лимит на покритие за ствари/предмети во домаќинство	Премија за домаќинско без осигурување од земјотрес	Премија за домаќинско со осиг. од земјотрес
до 45 м2	295,200 ден	1,680 ден	2,295 ден
од 46 до 70 м2	442,800 ден	2,072 ден	2,687 ден
од 71 до 100 м2	627,300 ден	2,576 ден	3,191 ден
од 101 до 150 м2	922,500 ден	3,360 ден	3,975 ден
од 151 до 200 м2	1,291,500 ден	4,256 ден	4,871 ден
од 201 до 250 м2	1,660,500 ден	4,928 ден	5,543 ден
од 251 до 300 м2	2,214,000 ден	6,944 ден	7,559 ден
од 301 до 350 м2	2,398,500 ден	7,280 ден	7,895 ден
од 351 до 400 м2	2,767,500 ден	7,728 ден	8,343 ден
од 401 до 500 м2	3,321,000 ден	8,288 ден	8,903 ден
од 501 до 1000 м2	5,535,000 ден	10,752 ден	11,367 ден
од 1001 до 2309 м2	12,177,000 ден	18,256 ден	18,871 ден

Ризик микро земјотрес:		
Сума на осигурување во ЕУР, по штетен настан и во год. агрегат	Франшиза од сумата на осигурување на објектот	Износ на премија
10.000 ЕУР	5%	615 МКД (10 ЕУР)

- 2а) ПРЕМИУМ ПАКЕТ
- 2б) ПРЕМИУМ ПАКЕТ СО МИКРО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС

ПРЕМИУМ ПАКЕТ			
ПОКРИЕНИ РИЗИЦИ			
Ризиците од стандардниот пакет и дополнително: излевање на вода од аквариум, тежина на снег, атмосферски води, удар на непознато возило, удар од паѓање на дрво, вандализам, кршење на стакло на застаклени балкони, кршење на санитарии, трошоци за принудна селидба, трошоци за повторно изработување на уништени документи и изгубени и заклучени клучеви.			
Ниво на покритие – суми на осигурување			
Сума на осигурување на градежен дел за домување			500 еур/м2
Сума на осигурување на градежен дел – помошни простории			250 еур/м2
Суми на осигурување - Премиум пакет			
Сума на осигурување на предмети во домаќинство			во долната табела
Трошоци за нужно сместување на износ до			92,250 ден
Одговорност кон и од трети лица предизвикани од излевање на вода од водоводни и канализациони цевки како и уреди за греење на простории со топла вода и пареа до лимит на покритие по штетен настан и годишен агрегат			615,000 ден
Поплава, порој и високи води по штетен настан и во годишен агрегат			615,000 ден
Лимит на покритие во ризик провална кражба и разбојништво по настан и агрегат			92,250 ден
Подлимит за провална кражба за уметнички предмети			61,500 ден
Стан/куќа/деловен објект со површина	Лимит на покритие за ствари/предмети во домаќинство	Износ на премија	Премија за домаќинско со осиг. од земјотрес
до 45 м2	344,400 ден	3,360 ден	3,975 ден
од 46 до 70 м2	516,600 ден	4,144 ден	4,759 ден
од 71 до 100 м2	738,000 ден	4,872 ден	5,487 ден
од 101 до 150 м2	1,107,000 ден	5,824 ден	6,439 ден
од 151 до 200 м2	1,476,000 ден	7,056 ден	7,671 ден
од 201 до 250 м2	1,845,000 ден	7,952 ден	8,567 ден
од 251 до 300 м2	2,214,000 ден	10,640 ден	11,255 ден
од 301 до 350 м2	2,583,000 ден	10,976 ден	11,591 ден
од 351 до 400 м2	2,952,000 ден	11,424 ден	12,039 ден
од 401 до 500 м2	3,690,000 ден	11,984 ден	12,599 ден
од 501 до 1000 м2	7,380,000 ден	14,560 ден	15,175 ден
од 1001 до 2309 м2	16,974,000 ден	21,952 ден	22,567 ден

Ризик микро земјотрес:		
Сума на осигурување во ЕУР, по штетен настан и во год. агрегат	Франшиза од сумата на осигурување на објектот	Износ на премија
10.000 ЕУР	5%	615 МКД (10 ЕУР)

Име и презиме (Кредитобарател): _____, Потпис: _____

Датум: _____ година